

Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.66/03) и член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл. гласник на Општина Крива Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 14.11. 2014 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

За активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата во 2015 година

I.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Општина Крива Паланка кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Крива Паланка,
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка,
- Создавање услови за развој на културата,
- Воведување нови форми на културно изразување.

II.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и дават посебно обележје на Општина Крива Паланка;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и странство во Општина Крива Паланка;
- Унапредување на меѓународна културна комуникација врз реципрочна основа со збратимени градови на Општина Крива Паланка
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници,
- Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање на Програмата.

III.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2015 година , средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорстава и донации.

При реализација на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги подржи организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на финансиски средства и друга помош од :

- Министерство за култура на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на општината.

По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во согласност со целите на Програмата.

**V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ДЕН НА ОПШТИНАТА**

За 8-ми Октомври, Денот на Општина Крива Паланка се подготвува специјална програма проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободувањето на градот.

VI. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми и активности со кои ќе се помагаат културни манифестации, приредби и проекти се следните:

-обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема со која располага општината,

-обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделени манифестации,

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Крива Паланка.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Крива Паланка.

**Бр.07-2823/45
14.11.2014 год.
Крива Паланка**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски**

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

За одбележување на празници, манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2015 година

Р.Бр.	Празници, манифестации настани	Планирани активности	Минист. за култ.	Сопст. приход	Општина Кр.Паланк	Др.извори и донации	Вкупно
1.	7 Јануари-Божик (5 Јануари Бадниково гранче) Приклучување кон активности на црквата за берење на бадниково гранче и палење на коледарски оган. Место на настан: плоштад во Кр. Паланка	-Обезбедување на чај и топла ракија -Обезбедување на златник и сребреник за Кумовите на настанот			25.000	5.000	30.000
2.	19 Јануари-Водици Во соработка со црквата Св.Димитрија во Кр.Паланка , организирање на настан-осветување на водите во Кр.Паланка и фрлање на крст.Културен настан на градскиот плоштад-Пивтијада.	-Поклони за лицата кои ќе го фатат крстот -Обезбедување на чај и топла ракија -Поклони за учесниците за највкусна и најдекорирана пивтија -Коктел за учесниците			90.000	20.000	110.000
3.	Февруари-Гоце Фест	Манифестација			150.000		150.000
4.	1-ви Април-ден на шегата Кривопаланечки маскенбал со учество на деца од детската градинка Детелинка и ученици од основ училишта Илинден и Ј. Крчовски Место на настан: градски плоштад	Ангажирање на музичка група на градскиот плоштад за пречек на маскотите			5.000		5.000
5.	7-ми април Одбележување На меѓународен ден на ромите и ден на здравството	Прием од страна на градоначалникот по повод денот на ромите			20.000		20.000
6.	Велигден Одбележување на најголемиот празник на православните христијани	Организирање на изложба во Дома на култура во Крива Паланка и избор на најубаво украсено велигденско јајце			20.000		20.000
7.	Верски празник-Тодорица По 34 години во црквата „Св. Теодор Тирон“ во кривопаланечкото село Конопница, се поклонуваа невести за патрониот празник Тодорица, чие име го носи селската црква. Овој ритуал, кој се практикувал од изградбата на црквата во 19 век, бил прекинат	Културна манифестација во с.Конопница враќање на старите обичаи			150.000		150.000

	во 1977 година, а месното население и општината од 2010 година повторно го обновил забравениот обичај. -Обичај било невестите што се омажиле помеѓу двете Тодорици, да ја облечат својата венчална носија и со своите свекрви да се поклонат пред храмот на светецот и да бидат благословени од свештенослужителите. Тој претставува дел од автентичното прославување на Тодорица, која е празник на селото, а уште поинтересно е што името на светецот Теодор Тирон, заштитник на младите и породот, го носат многу мал број цркви. Во 50-тите години од минатиот век имало и по стотина невести од целиот крај, кои доаѓале на поклонение.					
8.	20-ти мај Ден на пожарникарите	-Свечено постројување -Показна вежба -Награди за најдобар пожарникар -Коктел за учесниците			10.000	10.000
9.	24-ти Мај Ден на македонските просветители Св.Кирил и Методиј	Манифестација : -Кул. Забав.содржина -Поетско читањеЏип-Рели – www.offroadosogovo.org–по повод 24 –ти мај денот на Словенските просветители Св Кирил и Методиј, почнувајќи од 2009 г. секоја година се одвива маниф.насловена како Џип-Рели.Патеката (трасата) по која се одвива Џип релито е во должина од 64 км.Започ. од Кр.Паланка, Мождивњак, Кучешки Преслап, Костадиница, Царев Врв (2085м) на Осоговските Планини па се до манастирот Св.Јоаким Осоговски.Собирна точка на учесниците од соседните општини е старата караула на Царев Врв од каде заедно продолжуваат по предвиден.патека.			220.000	220.000
10.	Јуни-Баскерфест	Манифестација			120.000	120.000
11.	10-ти јуни ден на културата	Манифестацијата ќе се одбележи			5.000	5.000

	во Република Македонија	во соработка со Домот на култура -Коктел за учесниците					
12.	Јуни-Копаничарска колинија Место на настан Манастир Св. Јоаким Осоговски	Партиципација-покривање на трошоците за храна и ноќевање на учесниците			10.000		10.000
13.	20-31 јули и 20-31 август Топол културен бран 2015 Место на настан Дом на култура и градски парк	Манифестација -драмски претстави -детски претстави -поетски читања -фолклорна изведба	45.000		120.000	35.000	200.000
14.	12 јули Краиште 2015 Трилатерална меѓугранична средба	На ден Петровден на македонско – српската граница се одржува погранична средба во организација на локалните самоуправи на општините Крива Паланка (Р.Македонија), општина Кустендил (Р.Бугарија) и општина Босилеград (Р. Србија). Средбата е пропратена со културно – забавни содржини и народна веселба.			60.000		60.000
15.	Јули -Летна школа за архитектура во манастирот Св. Јоаким Осоговски, со учесници од Факултет за архитектура 20 години по ред во месец јули се одржува познатата Интернационална школа за архитектура, во организација на Архитектонскиот факултет од Скопје. Низ досегашните кампањи, школата дала врвни резултати на полето на научното сублимирање на архитектонските решенија и дилеми, мошне често валоризирајќи го локалното кривоपालанечко градителско наследство, локална архитектура и надворешните влијанија врз неа	Партиципација-покривање на трошоците за храна и ноќевање на учесниците			10.000		10.000
18.	23 август – Четврто издание на рок фестивал „ЏОИ ФЕСТ“		150. 000		250.000	250.000	650.000
19.	25, 26, 27 август X I Интернационален фолклорен фестивал Св.Јоаким Осоговски 2015	Манифестација -културно-уметничка програма со учество на гости од Р.Бугарија, С.Србија, Р.Босна и Херцеговина , Словачка , Полска и др.	200.000		300.000	240.000	740.000

		-ноќевање и храна за гостите					
20.	29.август Св.Јоаким Осоговски заштитник на градот	Општински празник			20.000		20.000
21.	15-21 септември VII Меѓународен театарски фестивал Св.Јоаким Осоговски	Театарски претстави во Дом на култура со учесници од Р.Србија, Р.Бугарија, Р.Хрватска, Р.Македонија -ноќевање и храна за гостите	100.000		300.000	300.000	700.000
22.	Септември Ликовна колонија Св.Јоаким Осоговски На колонијата во изминатите 25 години, зеле учество повеќе стотина учесници од различни земји, кои што дошле тука и го почувствувале духот на патронот на градот и ја примиле неговата духовна енергија..	Во манастирот Св. Јоаким Осоговски, во организација на одборот на колонијата и Македонската Православна Црква 23 години по ред се одржува надалеку познатата и афирмирана Ликовна Колонија "Св. Јоаким Осоговски". Партиципација-покривање на трошоците за храна и ноќевање на учесниците			20.000		20.000
23.	8-ми октомври Празник на градот	-Свечена седница на Советот на опш.Кр. Паланка-Полагање на цвеќе-Додел. на осмоок. награди -Свечен прием со коктел			150.000		150.000
24.	11-ти октомври ден на востанието на РМ Место на настан Спомод НОБ	Полагање на свежо цвеќе на спомен обележја од НОБ			10.000		10.000
25.	23-ти октомври-Ден на македонската револуц. борба Место Дом на култура	-Културен настан			15.000		15.000
26.	Ноември-Компиријада	Традиционален настан			25.000		25.000
27.	3-ти декември ден на лицата со посебни потреби	Организирање на работилница од страна на децата со посебни потреби -награди за децата учесници во Центарот на лица со посебни потреби			15.000		15.000
28.	31-ви декември Одбележување на Нова Година-Новогодишна свеченост 2016 Избор на најновогодишно украсена куќа, тераса и излог во крива Паланка	-Распишување на конкурс за најновогодишно украсена куќа, тераса и излог во Крива Паланка -Организирање дочек на Нова година на градски плоштад -украсув. на град. улици			100.000		100.000
	ГОДИШНИНИ						
29.	Одбележување на значајни настани и личности	По програма Општина Кр. Паланка			100.000		100.000
	СЕ ВКУПНО		495.000,00		2.320.000,00	850.000,00	3.665.000,00